

20160070305

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 а во врска со член 69 и 70 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 4 декември 2015 година, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ ВО ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Член 1

Во Правилникот за начинот на плаќањето на здравствените услуги во примарна здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 42/2012, 176/2013 и 47/2014), по членот 6 се додава нов член 6-а кој гласи:

„Член 6-а

Секој избран лекар е должен, да определи друг лекар од својата или од друга здравствена установа кој врши иста дејност, да го заменува односно да ги пружа здравствените услуги на осигурените лица во случај на негово привремено отсуство за време на користење на годишен одмор, краткотрајно боледување до 30 дена или краткотрајно службено отсуство.

На лекарот кој е редовна замена, не му се иплатува капитација за пружените здравствени услуги на осигурените лица на лекарот кој е привремено отсустен од работа.

„По исклучок на став 1 и 2 на овој член, во случај кога лекарот по општа медицина кој е на подолготрајно боледување, односно на породилно отсуство и кога и по два неуспешни огласи не може да вработи нов лекар да го заменува, во период од 35 дена, но најмногу до 270 дена од настанување на спреченоста за работа, здравствените услуги на осигурените лица ги пружа лекарот редовна замена.

Во пресметката на капитацијата за лекарот редовна замена влегуваат и осигурениците на лекарот кој е на подолготрајно боледување, односно на породилно отсуство.

Исплата на капитацијата на лекарот редовна замена се врши за осигурените лица на лекарот на подолготрајно боледување од триесет и првиот ден, а за лекарот кој е на породилното отсуство се исплаќа од првиот ден на спреченост за работа.

Исплата на капитацијата за осигурените лица на лекарот на подолготрајно боледувања/породилно отсуство, се врши на 70% фиксен дел. Лекарот редовна замена нема обврска да врши превентивни прегледи и да ги исполнува целите за осигурените лица на лекарот кој е на подолготрајно отсуство.

По исклучок на член 6 од овој правилник, капитацијата не се намалува во зависност од бројот на остварените поени за дејноста, односно се исплатува 100%, без оглед на бројот на поени пресметани за сите осигурени лица кои го избрале лекарот редовна замена, како и осигурените лица на лекарот кој е на подолготрајно отсуство или подолготрајно боледување.“

Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство, а ќе се применува од 01.01.2016 година.

Бр. 02-21571/7
28 декември 2015 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Ангел Митевски, с.р.